

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 255

13 декември 2019, петок

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3961. <b>Одлука</b> за именување на претседател и член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	3	3969. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Карпош.....	6
3962. <b>Одлука</b> за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	3	3970. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз - извоз с.Манастирец Росоман на локалитетот „Црвени Брегови 2“, Општина Неготино.....	6
3963. <b>Одлука</b> за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	3	3971. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	6
3964. <b>Одлука</b> за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	3	3972. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	7
3965. <b>Оглас</b> за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија....	3	3973. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	7
3966. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	4		
3967. <b>Одлука</b> за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје.....	5		
3968. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кисела Вода.....	5		

	Стр.		Стр.
3974. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад .....	7	3981. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески” - Прилеп.....	10
3975. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад .....	8	3982. <b>Одлука</b> за давање на одобрение за основање на приватна установа за вон - семејна социјална заштита на стари лица.....	12
3976. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола.....	8	3983. <b>Одлука</b> за давање на одобрение за основање на приватна установа за вон - семејна социјална заштита на стари лица.....	12
3977. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад .....	9	3984. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал.....	12
3978. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Делфис ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот „САМАЦИ“, Општина Брвеница .....	9	3985. <b>Одлука</b> за доделување на средства на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар .....	12
3979. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10 (20) KV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10 (20) / 0,4 KV : 100 KVA „СЛАНУШКА” КО Шлегово, Општина Кратово .....	10	3986. <b>Одлука</b> за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчислено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени .....	13
3980. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Кошаркарската Федерација на Република Северна Македонија.....	10	3987. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово .....	13
		3988. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2019 година .....	15
		3989. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година .....	15
		3990. <b>Упатство</b> за начинот на спроведување на инспекцискиот надзор.....	16
		<b>Огласен дел</b> .....	1-76

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

**3961.**

Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

I. За претседател и еден професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, се именуваат:

- Крсте Шајноски, доктор на економски науки, за претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со мандат од пет години;

- Злате Симоновски, дипломиран инженер по електротехника, за професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со полно работно време, со мандат од пет години.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6700/1  
12 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**3962.**

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 27/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

1. За главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија се избира Максим Ацевски, дипломиран економист и магистер по економски науки од Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6708/1  
12 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**3963.**

Врз основа на Амандманот XXVIII ставови 6 и 7 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 6 став (1) алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Северна Македонија е избрана

- Весна Дамева, дипломиран правник од Скопје, со положен правосуден испит.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а мандатот на избраниот член на Судскиот совет на Република Северна Македонија почнува да тече од 27 декември 2019 година.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6716/1  
12 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**3964.**

Врз основа на Амандманот XXVIII ставови 5 и 7 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 6 став (1) алинеја 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Северна Македонија е избран

- Селим Адеми, дипломиран правник, магистер по правни науки и член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од с. Вруток - Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6733/1  
12 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**3965.**

Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска со членовите 10, 11 став 2 а во врска со членовите 10 и 11 ставови (2), (4) и (5) од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019), претседателот на Собранието на Република Северна Македонија на 11 декември 2019 година распиша

**О Г Л А С**  
**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА**  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО**  
**ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА**  
**МАКЕДОНИЈА**

1. Собранието на Република Северна Македонија ќе врши избор на еден член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

2. За член на Судскиот совет на Република Северна Македонија се избира лице од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставен суд на Република Северна Македонија, меѓународни судии и други истакнати правници, кое во моментот на објавувањето на огласот ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,

- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување,

- да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци што го прави недостоен за да ја врши функцијата член на Советот и

- да ужива углед и да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет.

3. За член на Советот не може да биде избрано лице кое во моментот на објавување на огласот врши судиска или јавнообвинителска функција или лице кое било разрешено од судиска или јавнообвинителска функција, освен ако Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за човековите права во постапката за разрешување, ниту лице кое во последните четири години било пратеник, член на Влада на Република Северна Македонија или вршело функција во орган на политичка партија.

4. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на овој оглас, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

За исполнување на условот од точката 3 на овој оглас кандидатот треба да достави лична изјава заверена на нотар дека во моментот на објавување на огласот не врши судиска или јавнообвинителска функција или не бил разрешен од судиска или јавнообвинителска функција, освен ако Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за човековите права во постапката за разрешување, ниту дека во последните четири години бил пратеник, член на Влада на Република Северна Македонија или вршел функција во орган на политичка партија.

5. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Лајм“.

Бр. 09-6657/1  
11 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА**  
**МАКЕДОНИЈА**

**3966.**

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 8/04, 98/08, 158/11 и 55/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**УРЕДБА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ, КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/05 и 161/12), во насловот на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Особен економски интерес, во смисла на оваа уредба постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија, инвестирал капитал во износ од најмалку 400.000 евра по лице како директна инвестиција во нови капацитети, со исклучок на угостителски објекти за исхрана и трговски капацитети, со најмалку десет вработени лица на неопределено време во период од најмалку една година.

Особен економски интерес, во смисла на оваа уредба постои и ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија, инвестирал капитал во износ од најмалку 200.000 евра по лице, во период од најмалку две години, во приватен инвестициски фонд, кој ги исполнува следните услови:

- инвестицискиот фонд да има минимум 5.000.000 евра почетен капитал пред поднесување на инвестициската програма пред Фондот за иновации и технолошки развој;

- инвестицискиот фонд да инвестира во поддршка на економијата, иновациите или иновативните активности, но да не инвестира во недвижности од било кој вид, освен во деловен простор за потребите на приватниот инвестициски фонд или Фондот за иновации и технолошки развој и во развојни инфраструктурни проекти;

- инвестицискиот фонд да нема повеќе од 500 странци како инвеститори кои поднеле барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија по основите од оваа уредба.

Утврдувањето на постоење на особениот економски интерес од ставот 1 на овој член го оценува Министерството за финансии врз основа на:

- потврда за упис на трговското друштво во Трговски регистар и регистар на други правни лица издадена од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија;

- потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за регистрација на директна инвестиција на нерезидент во Република Северна Македонија со износ на инвестицијата и

- уверение за платени даноци и социјални придонеси од Управата за јавни приходи за трговското друштво во кое лицето кое поднело барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија инвестирало во нови капацитети.

Утврдувањето на постоење на особениот економски интерес од став 2 на овој член го оценува Фондот за иновации и технолошки развој врз основа на:

- програмата на приватниот инвестициски фонд наменета за поддршка на економијата, иновациите и инвестицискиот развој на Република Северна Македонија;

- извештај за реализација на програмата и вложувањата на приватниот инвестициски фонд за инвестицијата наменета за поддршка на економијата, иновациите и инвестицискиот развој на Република Северна Македонија, во кој фонд странецот има вложување, издаден од страна на Друштво за управување со приватни фондови;

- потврда за упис на Друштво за управување со приватни фондови издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија;

- потврда за упис на приватниот инвестициски фонд во Регистар на фондови што се води при Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија;

- потврда за сопственост на удел од Друштво за управување со приватни фондови;

- потврда од деловна банка со која се докажува уписот и вложувањето на странецот во приватниот инвестициски фонд.

Покрај критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член, особен економски интерес постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија:

- е врвен докажан менаџер во светски рамки;  
- е врвен стручњак за технологии кои не се применуваат во Република Северна Македонија;  
- е стручњак за област која е дефицитарна со соодветни кадри;

- остварува економска соработка со деловни субјекти од Република Северна Македонија;

- остварува директна инвестиција во постојни деловни објекти, во изградба на нови капацитети во земјата или во долгорочни хартии од вредност;

- инвестира во областа на индустриска сопственост, know-how (знаење и искуство), иновации и технолошки развој;

- придонесува за промоција на економијата на Република Северна Македонија во странство и

- донира или придонесува за донирање на средства за остварување на економски реформи и други приоритети во Република Северна Македонија.

Исполнетоста на критериумите од ставот 5 на овој член ќе се оценуваат од аспект на влијанието на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив на средства во Буџетот на Република Северна Македонија по основ на плаќање на даноци и социјални придонеси, зголемување на квалитетот и квантитетот на производството со примена на нови посовремени технологии, зголемување на извозот и на друг начин.

Постоењето на особениот економски интерес врз основа на критериумите содржани во ставот 5 на овој член, во рамките на своите надлежности, го оценува Министерството за економија и Министерството за финансии.“.

### Член 3

Низ целиот текст на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

### Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Бр. 45-7815/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

### 3967.

Врз основа на член 11 alineја 1 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје бр. 02-1140/5 од 29.11.2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 29.11.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6699/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

### 3968.

Врз основа на член 18 став (1) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА**

### Член 1

Со оваа одлука на Општина Кисела Вода се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари и тоа зграда бр.1, намена на зграда ДЗ-спорт и рекреација, кои се наоѓаат на улица „Народни херои“, на КП бр.2767/1, КО Кисела Вода 1, запишани во Имотен лист бр.30010, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- влез 001, кат ПО, број 000, намена на посебен/заеднички дел од зграда – О останато, со површина од 1875м2,

- влез 001, кат ПР, број 000, намена на посебен/заеднички дел од зграда – О останато, со површина од 588м2.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7463/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3969.

Врз основа на членот 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАРПОШ**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт, му престанува користењето на недвижните ствари, кои се наоѓаат на улица „Љубљанска“ Скопје, на КП 1227/1, КО Карпош, запишани во Имотен лист бр.78806, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда А2-2 станбено-деловни згради, број на влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П помошна просторија, со внатрешна површина од 1126 м<sup>2</sup>,

- зграда бр.1, намена на зграда Б6-3 повеќенаменски сали, број на влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна просторија, со внатрешна површина од 910 м<sup>2</sup>,

- зграда бр.2, намена на зграда Б6-3 повеќенаменски сали, број на влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна просторија, со внатрешна површина од 270 м<sup>2</sup>,

- зграда бр.2, намена на зграда Б6-3 повеќенаменски сали, број на влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна просторија, со внатрешна површина од 317 м<sup>2</sup>.

## Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош.

## Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Карпош, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-7463/2 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3970.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ С. МАНАСТИРЕЦ РОСОМАН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2“, ОПШТИНА НЕГОТИНО**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с. Манастирец Росоман се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови 2“, Општина Неготино, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7588008	4598929
T-2	7587783	4598890
T-3	7587662	4599125
T-4	7587899	4599175

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.060673km<sup>2</sup>.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8558/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3971.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе







## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8931/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3977.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката број 0202-769/5 од 7.11.2019 година донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9042/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3978.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДЕЛФИС ДООЕЛ С.РАДИОВЦЕ, БРВЕНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАЦИ“, ОПШТИНА БРВЕНИЦА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Самаци“, Општина Брвеница, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7498684	4635220
T-2	7498890	4635189
T-3	7498821	4634956
T-4	7498743	4634956
T-5	7498808	4634568
T-6	7498791	4634426
T-7	7498708	4634357
T-8	7498677	4634380
T-9	7498676	4634415
T-10	7498691	4634436
T-11	7498655	4634505
T-12	7498588	4634555

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0.135457\text{km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9271/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

**3979.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН 10 (20) KV ПРИКЛУЧЕН ВОД И БЕТОНСКА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10 (20)/0,4 KV: 100 KVA „СЛАНУШКА“ КО ШЛЕГОВО, ОПШТИНА КРАТОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20) kV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0,4 kV:100 kVA „Сланушка“ КО Шлегово, Општина Кратово.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
506-дел	Шлегово	Звој	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				300,95m <sup>2</sup>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9273/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

**3980.**

Врз основа на членот 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КОШАРКАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на Кошаркарската Федерација на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари и тоа зграда бр.1, намена на зграда ДЗ-9 затворени спортски сали, кои се наоѓаат на ул.„Лазар Личеновски“ бр.31, на КП бр.5526, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.104173, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- влез 4, подрум-1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП во површина од 113 м2;
- влез 4, подрум-1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Т во површина од 1059 м2;
- влез 4, приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ТР во површина од 859 м2;
- влез 4, приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП во површина од 352 м2;
- влез 5, приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС во површина од 17 м2;
- влез 5, приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП во површина од 258 м2.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9473/1 Претседател на Владата  
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

**3981.**

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Производител	Единица мерка	Количина
1	Систем за ендоскопски столб составен од:		Карл Штори	систем	1
	Конекционен модул	сер.бр: VQ812029-P катал.бр: TC201	Карл Штори	парче	1
	Единица за камера со 4К УХД-систем	сер.бр: WQ813731-P катал.бр: TC304	Карл Штори	парче	1
	Глава на камера	сер.бр: WQ015882-K катал.бр: TH120	Карл Штори	парче	1
	ЛЕД извор на ладно светло	сер.бр: XQ06713 катал.бр: TL300	Карл Штори	парче	1
	Монитор 4к 31"	сер.бр: 20677098 катал.бр: TM342	Карл Штори	парче	1
	Пумпа за сузивање / пригатавја	сер.бр: WQ01851 катал.бр: UP210	Карл Штори	парче	1
	Електронски CO <sub>2</sub> Инсуфлатор	сер.бр: UQ03991 катал.бр: U1400	Карл Штори	парче	1
	Електрохируршка единица 300W со монополарен и биполарен мод	сер.бр: 30002269 катал.бр: UH300	Карл Штори	парче	1
	Колница за апаратура	катал.бр: UG220	Карл Штори	парче	1
2	Сет за видео нигубација составен од:		Карл Штори	сет	1
	Видео ларингоскоп со - Мезингош шпатула број 3	модел: C-MAC катал.бр: 8403AXC сер.бр: XQ42015	Карл Штори	парче	1
	Видео ларингоскоп со - Мезингош шпатула број 4	модел: C-MAC катал.бр: 8403BXC сер.бр: XQ41730	Карл Штори	парче	1
	Кабел за поврзување на ларингоскопските шпатули и на ретромоларниот ендоскоп со мониторот	модел: C-MAC катал.бр: 8403X	Карл Штори	парче	1
	Монитор за ЦМОС ендоскопи 7"	модел: C-MAC катал.бр: 8403ZXC сер.бр: XQ20485	Карл Штори	парче	1
	Троци за монтирање на мониторот, со жолта за видеоларингоскопот	модел: C-MAC катал.бр: 8401YA	Карл Штори	парче	1

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп.

## Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9562/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3982.

Врз основа на член 172 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ  
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН - СЕМЕЈНА  
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Северна Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на ул.1 бр.20, Сопиште, на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА СОНЧЕВА КУКА ДООЕЛ Сопиште со ЕМБС 6844723.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, со капацитет до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9590/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3983.

Врз основа на член 172 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ  
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН - СЕМЕЈНА  
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Северна Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на дел од КП 7895/2, дел од КП 7994, КП 8003, Општина Струмица, место викано Цареви Кули, на лицето Никола Ристовски со адреса на живеење на ул. Дрварска бр.19, Струмица.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, со капацитет до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9591/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3984.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ  
НА СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ НА  
КАПИТАЛ**

## Член 1

Во Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр.175/17 и 157/18) во членот 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„-д-р Нина Ангеловска, министер за финансии-претседател,“.

Алинеите 12, 13 и 14 се менуваат и гласат:

„- Мира Шекутковска, претседател на Управен одбор на Сава пензиско друштво АД Скопје-член,

- д-р Маја Стевкова Штеријева, претседател на Македонската банкарска асоцијација- член,

- Михајло Брова Зиков, претседавач на Комисија за работење со хартии од вредност при Македонската банкарска асоцијација - член,“.

Во алинејата 16 зборовите „Здружение на осигурување“ се заменуваат со зборовите „Здружение на финансиски организации“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9593/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3985.

Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКИ УЧЕНИЧКИ ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИК“ – ГОСТИВАР**

**Член 1**

Со оваа одлука на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар му се доделуваат вкупно 2.370.991,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.

**Член 2**

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена вода, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9638/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3986.**

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНО ОД МЕСО И ЖИВИНСКО САЛО, НЕИСТОПЕНИ ИЛИ ПОИНАКУ ИЗДВОЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СОЛЕНИ, ВО САЛАМУРА, СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки-царинската стапка при увоз на следните стоки во следните количини:

Тарифна ознака	Наименовање	Количина (во кг.)
0203	Месо свинско	
	-Замрзнато:	
0203 22	-Бутовни (шунки), плешки и парчиња од нив, со коски:	
	---Од домашни свини:	
0203 22 11 00	---Бутовни (шунки) и парчиња од нив	3.000
0203 29	---Друго:	
0203 29 13 00	---Грб и парчиња од него, со коски	44.000
0203 29 15 00	---Грди со потрбушани (потрбушна) и парчиња од нив	423.000
	---Друго:	
0203 29 55 00	---Без коски	2.534.000
0209	Свинско сало, вчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени:	
0209 10	-Од свини:	
	---Поткожно свинско сало:	
0209 10 11 00	---Свежо, разладено, замрзнато, солено или во саламура	155.000

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-регистрирани производители на преработки од месо ќе ги увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од вкупно употребените суровини во производството, фактурираната и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од став 1 на овој член во претходната година.

**Член 2**

За остварување на правото од член 1 на оваа одлука кон царинската декларација се поднесува:

- Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дека корисникот е регистриран производител на преработки од месо и

- Мислење од Стопанската комора на Република Македонија за исполнување на економскиот услов остварено производство, фактурирана и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во претходната година.

**Член 3**

Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условите поради кои стоката е ставена во слободен промет со намалување на увозните давачки односно со ослободување од царинските давачки, кога стоката се извезува или уништува, кога стоката е употребена за други цели кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските давачки се платени.

**Член 4**

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 20.6.2020 година.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 20.12.2019 година.

Бр. 45-9985/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3987.**

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Карактеристики на движните ствари	Производител	Единица мерка	Количина
1	<b>Ендоскопски столб за абдоминална хирургија составен од:</b>		Карл Шторц	столб	1
	Конекционен модул	сериски број VQ812019- P каталожки број TC201	Карл Шторц	парче	1
	Единица за камера со 4K UHD-систем	сериски број WQ813725- P каталожки број TC304	Карл Шторц	парче	1
	Глава на камера	Сериски број WQ015887-K каталожки број TH120	Карл Шторц	парче	1
	ЛЕД извор на ладно светло	сериски број XQ06719 каталожки број TL300	Карл Шторц	парче	1
	Монитор 4к 31"	сериски број 20608098 каталожки број TM342	Карл Шторц	парче	1
	Пумпа за сукција / иригација	сериски број WQ01852 каталожки број UP210	Карл Шторц	парче	1
	Електронски СО2 Инсуфлатор	сериски број UQ04007 каталожки број UI400	Карл Шторц	парче	1
	Електрохируршка единица 300W со монополарен и биполарен мод	сериски број 30002272 каталожки број UN300	Карл Шторц	парче	1
	Количка за апаратура	каталожки број UG220	Карл Шторц	парче	1
2	<b>Сет за видео интубација составен од:</b>		Карл Шторц	сет	1
	Видео ларингоскоп со - Macintosh шпатула број 3	Модел C-MAC Сериски број XQ42012 каталожки број 8403AXC	Карл Шторц	парче	1
	Видео ларингоскоп со - Macintosh шпатула број 4	Модел C-MAC Сериски број XQ41724 каталожки број 8403BXC	Карл Шторц	парче	1
	Кабел за поврзување на ларингоскопските шпатули и на ретромоларниот ендоскоп со мониторот	Модел C-MAC каталожки број 8403X	Карл Шторц	парче	1
	Монитор за CMOS ендоскопи 7"	Модел C-MAC Сериски број XQ20446 каталожки број 8403ZXC	Карл Шторц	парче	1
	Троли за монтирање на мониторот, со корпа за видеоларингоскопот	Модел C-MAC каталожки број 8401YA	Карл Шторц	парче	1

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.

## Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10029/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3988.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и 180/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

## ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Во Програмата за организирање и унапредување на крводарителството Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/19), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Во делот III „ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ“ во точка 1. по алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„Олеснување и поддршка на пристапот до болничките услуги кај потенцијални корисници/пациенти (Пилот проект „Водич во болница“), преку волонтерските сервисни пунктови формирани на: ЈЗУ УК за Гинекологија и акушерство, ЈЗУ УК за Радиотерапија и онкологија, ЈЗУ УК за хируршки болести / Ургентно, ЈЗУ УК за Инфективни болести и фебрилни состојби, ЈЗУ УК за интерни болести, ЈЗУ УК за Кардиологија, ЈЗУ УК за Детски болести Скопје;“.

Во делот 4 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1 износот „25.000.000,00“ се заменува со износот „30.320.000,00“.

Во ставот 2 износот „25.000.000,00“ се заменува со износот „30.320.000,00“, износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „10.000.000,00“, а износот „5.000.000,00“, се заменува со износот „25.320.000,00“.

Табелата број 4 „Средства за надоместок на партиципација“ се заменува со нова табела, која гласи :

Опис на активност	Вкупно (ден.)
Партиципација за крводарители по приложени пресметки	<b>22.000.000,00</b>

По табелата бр. 4 „Средства за надоместок на партиципација“ се додава нова табела бр.5 „Пилот проект „Водич во болница“, која гласи:

Реден број	Пилот проект „Водич во болница“	Количина	Единична цена	Вкупно
1.	едукација на волонтери	1	9.500,00	9.500,00
2.	месечен ангажман на 15 волонтери	3 месеци	103.500,00	310.500,00
Вкупно				<b>320.000,00</b>

Во ставот 4 износот „17.000.000,00“ се заменува со износот „22.000.000,00“.

Табелата „Вкупно потребни средства за реализација на програмата по извршители“ се заменува со нова табела, која гласи :

Опис на активност	Извршител	Вкупно ден.
Организација на крводарителство	Црвен крст на Република Северна Македонија	6.600.000,00
Здравствено-воспитни, пропагандни и едукативни активности		889.000,00
Јубилејни признајња и мотивациони средства за крводарители		511.000,00
Средства за надоместок за партиципација	Здравствени установи	22.000.000,00
Пилот проект „Водич во болница“	Црвен крст на Град Скопје	320.000,00
Вкупно		<b>30.320.000,00</b>

Низ целиот текст на програмата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9545/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3989.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12,145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 4/19 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и 180/19) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03,84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15,154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

## ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/19), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Во делот

„ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“

- во точката 1. „За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се средства за“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – х 1.250 денари	21.250.000,00 21.200.000,00
б) оперативно породување-царски рез – х 3.200	
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари	1.700.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 денари	1.700.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	8.000.000,00
<b>Вкупно:</b>	<b>53.850.000,00</b>

- Во точката 2. „За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1. Специјалистички лекарски преглед - х 40 денари	3.000.000,00
2. Основни дијагностички испитувања: - лабораторија ЛУ 1 - рендген	1.000.000,00 1.000.000,00
3. Лекување во болнички услови	8.500.000,00
4. Здравствени услуги за бремени жени поврзани со бременоста, на сите нивоа на здравствена заштита	13.000.000,00
<b>Вкупно:</b>	<b>26.500.000,00</b>

- Во точката 3. „За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1. Партиципација за осигурени лица кои се третираат со дијализа - х 1,00 денар	1.000.000,00
<b>Вкупно:</b>	<b>1.000.000,00</b>

- Во точката 4. „За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1. Партиципација за осигурени лица - х 6.000,00 денари (максимум)	82.212.000,00
<b>Вкупно:</b>	<b>82.212.000,00</b>

По точката 9, по табелата ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: а точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од ова програма потребни се вкупно „167.480.000,00“ денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, и тоа „87.480.000,00“ денари од основниот Буџет и „80.000.000,00“ денари од Буџетот на самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 167.480.000,00 денари за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на одделни заболувања, породувањата и здравствената заштита на доенчињата“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Во програмата предвидени се средства за неизмирени обврски од 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, средства кои ќе се измират согласно обезбедените средства за реализација на програмата“.

Низ целиот текст на Програмата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9607/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## 3990.

Врз основа на член 66, став (6) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

**УПАТСТВО  
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР**

## Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на спроведување на инспекцискиот надзор.



## Член 2

Спроведувањето на инспекциски надзор се состои од четири фази и тоа: планирање, спроведување, затворање и документирање, кои се изведуваат последователно, а се состојат од повеќе активности, односно влезни елементи и алатки, како и излезни елементи.

## Член 3

(1) Планирањето на инспекцискиот надзор започнува по:

- донесувањето на месечниот план за работа за секој инспектор,
- налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет или
- налог издаден од директорот или раководното лице на органот, односно градоначалникот, во чиј состав се наоѓа инспекциската служба.

(2) Планирањето на инспекцискиот надзор се спроведува пред посетата на субјектот на инспекциски надзор и опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:

- одредување на опфатот на инспекцискиот надзор, кој при редовен инспекциски надзор, може да биде целосен, при што се проверува работењето на субјектот на надзор во однос на примената на широк спектар на закони и подзаконски акти или делумен, при што се проверува работењето на субјектот на надзор во однос на примената на конкретни одредби од закони и подзаконски акти,

- одржување на координативен состанок, во случај кога инспекцискиот надзор се врши од два или повеќе инспектори од една или повеќе инспекциски служби, при што се разгледува предметот и опфатот на инспекцискиот надзор за секој инспектор од одделните инспекциски служби,

- проверка на достапните извори на информации кои се однесуваат на субјектот на надзор, како што се: досие на субјектот на надзор кое го води инспекциската служба со сите претходни записници од спроведени надзори и изречени мерки, пријава против субјектот на надзор поднесена до инспекциската служба, информации достапни на инспекциската служба од други инспекциски служби и органи на централната и локалната власт, вклучувајќи го Инспекцискиот совет, Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и други достапни информации,

- доставување на писмено известување, придружено со листа за проверка (во случај на редовен инспекциски надзор),

- делумно пополнување на записникот за инспекциски надзор во деловите кои се однесуваат на податоците за субјектот на надзор и органот кој го врши инспекцискиот надзор и

- подготовка на ресурсите и средствата потребни за вршење на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: важечка службена легитимација и значка, налог за вршење

на инспекциски надзор (во случај на вонреден надзор), обрасци за записник, листа за проверка, решение и друго, прибор за земање на примероци (доколку е неопходно), печати, пломби и други неопходни средства и опрема.

(3) Опфатот на надзорот е предодреден со месечниот план или со налогот за надзор, но може да биде проширен од страна на инспекторот врз основа на сериозни индиции, кои може да се појават за време на вршењето на надзорот на самото место на надзор.

## Член 4

(1) Спроведувањето на инспекциски надзор започнува со пристигнување на инспекторот во деловните простории на субјектот на инспекциски надзор, при што инспекторот:

- на одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор или друго лице присутно на надзорот му ги презентира својата службена легитимација и значка и

- може да побара и да изврши увид во документ за идентификација на лицата овластени од субјектот на инспекциски надзор, други вработени или работно ангажирани лица во субјектот на инспекциски надзор, како и физички лица кои се затекнати на местото на инспекцискиот надзор. Во случај кога некои од горенаведените лица, претставникот на субјектот на надзор или друг вработен, ќе одбие да се легитимира, заради утврдување на исполнување на обврските, инспекторот може да побара помош од органот на државната управа надлежен за внатрешни работи.

(2) Спроведувањето на инспекциски надзор опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:

- почетен состанок со одговорното лице односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор,

- интервјуирање на вработените,

- набљудување на просториите, преглед на книгите и електронските медиуми каде тоа е соодветно, преглед на средствата и опремата за вршење на дејноста и/или активност за која со одветен акт, издаден од соодветен орган на државната управа, е регулирано вршењето на дејноста и/или активност и се пропишани условите под кои истите можат да се вршат,

- анализа и проценка од аспект на расположливите ресурси за утврдување на постоење на очигледни докази или индикатори за неправилно работење на субјектот на надзор и

- утврдување на постоење на неправилности за кои понатаму треба да се преземат соодветни мерки.

(3) При спроведувањето на инспекцискиот надзор, инспекторот ги проверува сите прашања од листата за проверка на усогласеноста со соодветните закони и прописите донесени врз основа на тие закони, кои се применливи за дефинираниот опфат на инспекцискиот надзор и не смее да излегува надвор од опфатот на листите за проверка, освен во ситуација кога за време и на самото место на надзор, ќе утврди сериозни индикации за сериозни законски прекршувања.

(4) Во функција на спроведување на инспекцискиот надзор, инспекторот може да побара да му се стави на располагање одреден простор во рамките на деловните простории на субјектот на надзор, за да може соодветно да ги спроведе активностите од став (2) на овој член, а со тоа да го минимизира попречувањето на редовните деловни активности на субјектот на надзор.

(5) Почетниот состанок од став (2), алинеја 1 на овој член, инспекторот го организира веднаш по пристигнувањето на местото на надзор, на кој низ отворена и професионална комуникација:

- ги претставува правниот основ, предметот, опфатот и постапката на вршење на инспекцискиот надзор,

- ги презентира правата и обврските на субјектот на надзор, како и совети за последиците од неисполнување на тие обврски, но и правото за преглед и давање писмена забелешка на составениот записник,

- ги дава листите за проверка (при вонреден инспекциски надзор), со објаснување дека тие се користат за проверка на усогласеноста на работењето на субјектот на надзор,

- дава проценка за времетраењето на надзорот,

- дава напомена дека надзорот ќе биде затворен со завршен состанок, на кој ќе се дискутираат наодите од надзорот и

- му овозможува на одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор, да постави прашања за да утврди дали ја разбира постапката и своите права и обврски.

(6) Во случај кога одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор одбива да ги изврши своите обврски за време на спроведувањето на надзорот или покажува знаци на насилство, инспекторот ќе преземе активности да се справи со тоа, вклучувајќи и потсетување за глобите и другите мерки што може да му бидат изречени на субјектот на надзор. Доколку преземените мерки се недоволни и ризикот од избивање на насилство е голем, инспекторот ќе ги напушти просториите на субјектот на надзор, ќе го извести раководното лице на инспекциската служба, ќе по-

бара помош од органот на државната управа надлежен за внатрешни работи, со чија асистенција дополнително ќе го спроведе инспекцискиот надзор.

(7) Составувањето на записникот започнува уште за време на фазата на планирањето на инспекцискиот надзор, а продолжува во фазата на спроведување, во која особено се пополнуваат деловите кои се однесуваат на податоците за субјектот на надзор, неговиот претставник, другите присутни лица за време на надзорот, податоци од почетниот состанок, како и податоци за утврдената фактичка состојба и неправилности.

(8) Во случај кога од било какви причини, не е можно да се состави записник на местото на вршење на надзорот, инспекторот составува белешки кои треба да бидат јасни и прецизни особено во посочувањето на утврдените неправилности, со цел во подоцнежното составување на записникот да биде внесена фактички утврдената состојба.

#### Член 5

(1) Затворањето на инспекцискиот надзор се спроведува за време на посетата на терен и опфаќа комплетирање на записникот и одржување на завршен состанок.

(2) Комплетирањето на записникот за извршен инспекциски надзор се прави во согласност со утврдената фактичка состојба и констатираниите и утврдени неправилности и недостатоци, при што во предвид се земаат и евентуалните забелешки и изјави во однос на релевантните факти и околности, кои се дадени од лицата присутни за време на вршењето на инспекцискиот надзор.

(3) Завршниот состанок од став (1) на овој член, се организира веднаш по завршувањето на надзорот односно теренскиот увид и увидот во документацијата, при што инспекторот:

- ги презентира наодите од утврдената фактичка состојба, вклучително утврдените неправилности, доколку такви се идентификувани, начинот на нивно отстранување и друго,

- ги презентира мерките кои одлучил да ги преземе врз субјектот на надзорот и одговорноста на субјектот на надзорот во однос на преземените мерки, како и временскиот период за нивно отстранување,

- му овозможува увид во записникот на субјектот на надзор со можност неговиот претставник да даде коментари и забелешки кои ќе бидат внесени во записникот, кој на крај треба да биде потпишан од инспекторот и од претставникот на субјектот на надзор,

- му ги доставува релевантните акти, вклучувајќи примерок од записникот, решение, прекршочни платни налози, покани и сл.

(4) Во случај на запечатување на просториите на субјектот на надзор, инспекторот го запознава одговорно лице на субјектот на надзор со последиците од насилно отстранување на печатот.

(5) Доколку одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор одбие да го потпише записникот за извршен инспекциски надзор, инспекторот ќе ги наведе причините за непотпишувањето.

(6) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврдени неправилности, инспекторот:

- му доставува решение на субјектот на инспекциски надзор, со опомена за отстранување на утврдените неправилности во кое е определен рок за нивно отстранување или решение со кое изрекува друга инспекциска мерка, како наредба, забрана, одземање на предмети, запечатување на имот и друго, доколку такви се утврдени со посебен закон, со која соодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор,

- му издава прекршочен платен налог на субјектот на инспекциски надзор и

- поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или поведува друга соодветна постапка.

(7) При изрекувањето на инспекциските мерки и санкции, инспекторот постапува согласно прекршочните одредби од соодветниот закон, но ги зема предвид и останатите фактори кои вклучуваат штетни последици кои можат да произлезат од утврдената неправилност, евентуална историја на претходни неправилности во работењето на субјектот, попречување при вршење на инспекциски надзор и друго.

#### Член 6

(1) Документирањето на инспекцискиот надзор претставува последна фаза од инспекцискиот надзор и опфаќа комплетирање на печатената и електронска евиденција, односно евидентирање во инспекциската евиденција и електронските информациски системи, чување на целокупната документација која произлегува од постапката за спроведување на инспекцискиот надзор, комплетирање на досието на субјектот на инспекциски надзор, планирање на контролен инспекциски надзор и известување на други инспекциски служби.

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член се подредува во досието за субјектот на инспекциски надзор по следниот редослед:

- документи прибрани или создадени во фазата на планирање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: различни аналитички и други информации, писменото известување, односно налогот или наредбата за вршење на инспекциски надзор и сл;

- документи прибрани или создадени во фазата на спроведување на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: пополнети листи за проверка, направени фотографии, записник за земање на примерок, потврда за одземени документи, стока и други предмети, известување на други институции и сл;

- документи прибрани или создадени во фазата на затворање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: записник за извршен надзор, решение од извршен инспекциски надзор, прекршочен платен налог, други прибрани или создадени документи, вклучувајќи: барање за покренување на прекршочна постапка, правосилни и извршни решенија од судска постапка, докази за спроведени едукации, кривични пријави, доставници и сл.

(3) Документирањето, секогаш кога тоа е можно, се врши во печатена (хартиена) форма и во електронска форма, при што за секој субјект на надзор се формира посебно досие, во кое секој поединечен инспекциски надзор е посебно одвоен. Доколку документите содржат било какви доверливи информации, деловни тајни или лични податоци, соодветно ќе се применуваат прописите за нивна заштита.

(4) Доколку при спроведувањето на инспекцискиот надзор, инспекторот утврди сериозни прекршоци и неправилности, кои се во надлежност на друга инспекциска служба, тој без одлагање телефонски/усно ја известува за утврдените неправилности, а по завршувањето на инспекцискиот надзор доставува и писмено известување.

(5) Документирањето во електронска форма се врши преку користење на посебен информациски систем за инспекциските служби, чие работење се уредува со посебни прописи.

#### Член 7

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8987/1  
10 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0334-1622



2019255